





# Упатство за само-регистрација на мобилната апликација S-Bанка

# Чекор 1: Преземање на апликацијата S-Banka

► Симнете ја ажурираната S-Banka мобилна апликација од Google Play Store / AppStore



## Чекор 2: Регистрација на нов корисник



Откако ќе ја преземете и инсталирате апликацијата S-Bанка потребно е да ја одберете опцијата: **Регистрација на нов корисник**

Пополнете ги податоците кои се потребни за аплицирање на S-Bанка, прочитајте ги внимателно Општите правила и услови и прифатете ги доколку се согласувате со истите.

### Чекор 3: Добивање на активациски код

Внесете ги потребните податоци за аплицирање:

Petar

Petrovski

1234567890123

petar.petrovski@gmail.com

1234

09/25

Ги прифаќам општите правила и услови

Прегледајте правилата и условите на следниов [линк](#)

Продолжи

По внесување на потребни податоци и прифаќање на Општите правила и услови притиснете на **Продолжи**

Активацискиот код Ви беше испратен преку СМС. 07\*-\*\*\*-669.

Активациски код

0:50

Продолжи

На вашиот мобилен телефон (бројот кој го имате регистрирано во банката) ќе Ви пристигне 4 цифрен код по СМС кој треба да се внесе во полето - Активациски код.  
**Притиснете - Продолжи**

## Чекор 4: Избор на ПИН код и најава на S-Banka

SPARKASSE  
Bank

ПИН-от мора да содржи минимум 4 цифри, максимум 8 цифри.

Внесете го Вашиот нов ПИН код

Потврдете го ПИН кодот

Продолжи

**Откако ќе го внесете  
активацискиот код ќе  
Ви се појави нов екран  
каде потребно ќе  
биде да внесете ПИН  
код со кој ќе се  
најавувате на  
апликацијата S-Banka.**

МОИ СМЕТКИ

Трансакциска сметка - резиденти - S...

250-0000000000-00MKD

Расположливи средства  
2.473.642,00 MKD

Дозволено пречекорување  
0,00 MKD

Visa Gold Sparkasse

14-000-0000000.0/0000MKD

Расположливи средства  
300.000,00 MKD

Тековен лимит  
300.000,00 MKD

Примероци

Режиски трошоци

С Т...

**Со ПИН кодот кој сте  
го избрале сега може  
да се најавите и да ја  
користите  
апликацијата S-Banka**

**Доколку имате потреба од дополнителни појаснувања или водење низ процесот на активација можете да се обратите на 02/15 050.**

**Ви благодариме на довербата!**